

# TRADICIONALNA



На 27 август 2004 година, во предвечерието на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богорица, во кругот на манастирот "Свети Ѓорѓи", кој се наоѓа на два километра од с. Ораовица - Радовишко, се одржа четринаесетата по ред традиционална Комитска вечер.

Дворот на манастирот беше претесен за да ги прими сите оние кои дојдоа и на оваа комитска вечер, која по правило ја организира Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, но на која покрај членовите и симпатизерите на оваа партија присуствуваа и многубројни гости, кои доаѓаат да ги искажат своите патриотски чувства кон сè она што значи македонско. А комитството секако е дел од македонското минато, кое се разбира победува такви чувства.

Пишуваат:  
Томе ПОСТОЛОВ  
Ванчо ХАЦИ-СТОЈАНОВ

Во програмата зедоа учество играорците од фолклорниот ансамбл "Китка", кои се претставија со "Комитското оро", претходно спуш-

тајќи се со факели во рацете од сите страни на Коријата.

Беше прикажан и сценско-музички рецитал по повод 111-годишнината од формирањето на ВМРО, 101-годишнина од Илинденското востание и 60-годишниот јубилеј од АСНОМ.

Актерот од театарот "Скрб и утеха" Тихомир Стојановски настапи со монолози за Александар Македонски, Филип, Самуил и други славни личности од македонската славна и долга историја, а Симеон Иванов - Канго ја кажа химната Мактеон. И двајцата беа бурно поздравени.



# KOMITSKA VE^ER

Оваа четиринаесетата по ред средба, на која покрај луѓето од Радовиш и од Ораовица, присуствуваа и голем број граѓани од државава, помина во најдобар ред.

Посебен впечаток оставија момчињата кои беа облечени во автентична војничка униформа од времето на Александар Македонски, познати како "Македонска фаланга", кои за таа цел низ улиците одржаа едновремено дефиле, кое предизвава големо внимание пред радовишани. Непосредно пред почетокот на манифестацијата, пред бистата на Стамен Темелков, познат како Стамен војвода, која се наоѓа во с. Ораовица, делегација на ВМРО-ДПМНЕ положи букет свежо цвеќе. Со пристигнувањето на "Македонската фаланга", која беше бурно поздравена, всушност почна и културно - забавниот и уметничкиот дел за кој се погрижи посебен организационен одбор.



Во забавниот дел, покрај ФА "Китка", учество зедоа и пејачката група од Бугарија, чии членови беа во посета на ФА "Китка", како и пејачот Кирчо Поп Лазаров, кој го придружуваа членовите на инструменталниот состав "Тика-така" од Радовиш, кои се погрижија вечерта

да помине во најдобар ред. Во политичкиот дел свое поздравно обраќање имаше претседателот на ОК ВМРО-ДПМНЕ Томе Даневски, а на присутните им се обрати и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ господинот Никола Груевски, кои заедно со претседателот на

Светскиот македонски конгрес господин Тодор Петров, беа специјални гости. Со чинот на нивното доаѓање и присуство тие направија Комитската вечер да добие пошироко значење, не само за Радовишко-Струмичкиот регион, туку и пошироко. ●

